

Во согласност со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување податоци и извештаи од страна на Банката („Службен весник на РМ“ бр.134/2007), ТТК Банка АД Скопје објавува

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ

со состојба 31.12.2022 година
објавен на 11.05.2022 година

Содржина:

1. Податоци за Банката
2. Податоци за акционерската структура на Банката
3. Податоци за сопствените средства и адекватноста на капиталот на Банката
 - 3.1. Податоци за стапка на задолженост
4. Податоци за процесот на управување со ризиците
 - 4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик
 - 4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување
 - 4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик
 - 4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката

1. Податоци за Банката	
Назив	ТТК Банка АД Скопје
Седиште	Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 19а
Единствен матичен број	6121110
Организациска структура	Организациска структура на ТТК Банка АД Скопје (прилог)
Број на вработени на 31.12.2022 година	240
Финансиски активности кои Банката може да ги врши во согласност со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРСМ	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници); • Финансиски лизинг; • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Брз трансфер на пари; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица; • Продажба на полиси за осигурување; • Застапување во осигурувањето; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;

	<ul style="list-style-type: none"> • Економски-финансиски консалтинг; • Други финансиски активности утврдени со закон кои може да ги врши Банката. <p><i>*Дозвола за основање и работење (прилог)</i></p>
Финансиски активности кои во моментот ги врши Банката	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата; • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, меници); • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Брз трансфер на пари; • Издавање платежни гаранции и други форми на обезбедување; • Тргување со девизни средства; • Тргување со хартии од вредност; • Застапување во осигурувањето; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.
Финансиски активности за кои од страна на гувернерот на НБРСМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста	Нема.

2. Податоци за акционерската структура на Банката	
Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество	<ul style="list-style-type: none"> • „Тетек“ АД Тетово, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1, Тетово 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг) Учество во вкупниот број акции од 41,53% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 41,53% • Физички лица поврзани со „Тетек“ АД Тетово Учество во вкупниот број акции од 7,71% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 7,71% • Вкупно групација „Тетек“ Учество во вкупниот број акции од 49,24% Учество во вкупниот број акции со право на глас од 49,24%
Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество	Нема.
Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционери кои немаат квалификувано учество во Банката	<p>Број на акционери кои немаат квалификувано учество во Банката: 1912</p> <p>Процент на учество во вкупниот број акции издадени од Банката: 50,76%</p> <p>Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас</p>

	издадени од Банката: 50,76%
--	-----------------------------

3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталот на Банката	
Износ на почетен капитал запишан во Централен регистар	907.888.000 денари
Број на акции	907.888 обични акции
Номинален износ на акциите	1.000 денари
Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствени средства	<p>Сопствените средства претставуваат збир на основниот и дополнителниот капитал, утврдени во согласност со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот. При утврдување на износот на сопствените средства, Банката е должна да ги почитува следниве стапки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен основен капитал) и - основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал). <p>Основниот капитал претставува збир на редовниот основен капитал и додатниот основен капитал. Компоненти на редовниот основен капитал на Банката се: капиталните инструменти коишто ги исполнуваат условите од точка 14 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, премијата од продажбата на капиталните инструменти, задолжителната општа резерва, задржаната нераспределена добивка којашто не е оптоварена со идни обврски и кумулативната сеопфатна добивка. Редовниот основен капитал е намален за износот на нематеријалните средства, вложувањата во капиталните инструменти на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката и вложувања во капитални инструменти на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување. Банката нема дополнителен основен капитал. Дополнителниот капитал на Банката се состои од компонентата Субординирани кредити, по основ на емисија на корпоративна обврзница.</p>
Износ и компоненти на основниот капитал, утврден во согласност со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<p>Основниот капитал на Банката изнесува 1.013.070 илјади денари и се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капитални инструменти од РОК: 907.888 илјади денари; • Премија од капиталните инструменти: 126 илјади денари; • Општ резервен фонд: 130.440 илјади денари; • Задржана нераспоредена добивка: 497 илјади денари; • Кумулативна сеопфатна загуба: 15.445 илјади денари; • Одбитни ставки: 41.326 илјади денари.
Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ, кој во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот може да биде дел од сопствените средства на Банката	<ul style="list-style-type: none"> • Субординирани кредити: 93.887 илјади денари
Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Нематеријални средства: 2.336 илјади денари; • Вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно

	вложување: 38.990 илјади денари.
Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 31.12.2022 година	Вкупен износ на сопствени средства: 1.106.957 илјади денари. Адекватност на капиталот: 18,92%.
Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки	Капитал потребен за покривање кредитен ризик: 389.409 илјади денари. Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни ставки: 374.459 илјади денари. Капитал потребен за покривање кредитен ризик од вонбилансни ставки: 14.950 илјади денари.
Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Капитал потребен за покривање валутен ризик: 6.178 илјади денари.
Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Нема.
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака, утврден во согласност со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Нема.
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	Нема.
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	Нема.
Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	Капитал потребен за покривање оперативен ризик: 72.422 илјади денари.
Висина на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку Банката или НБРСМ оценат дека е тоа потребно заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги врши Банката	Нема.

3.1. Податоци за стапката на задолженост (во 000 МКД)	
ОПИС	31.12.2022
Просечна стапка на задолженост (второ полугодие на 2022 година)	11,29%

Просечна стапка на задолженост (прво полугодие на 2022 година)	11,04%
Износ на редовен основен капитал	1.013.070
Износ на дополнителен основен капитал	нема
Износ на основен капитал	1.013.070
Износ на вкупната билансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост	8.664.667
Износ на вкупната вонбилансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост	339.136
Износ на вкупните билансни изложености во согласност со последните финансиски извештаи	8.736.934
Износ на вкупните вонбилансни изложености во согласност со последните финансиски извештаи	527.843
Разлики во билансна изложеност	Одбитните ставки од основниот капитал, акумулирана амортизација и аванси.
Разлики во вонбилансна изложеност	Примена на различни фактори на конверзија.

4. Податоци за процесот на управување со ризиците (податоците во овој дел се содржани во ревизорскиот извештај за 2022 година)

Стратегии и процеси за управување со секој поединечен ризик

- Банката воспоставува интегриран систем за управување со сите материјални и нематеријални ризици на кои е изложена и кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши.
- Врз основа на Стратегијата за преземање и управување со ризици, Банката воспоставува посебни политики и процедури за преземање и управување со сите ризици на кои е изложена во своето работење.
- Политиките за преземање и управување со ризиците содржат:
 - Оцена на капацитетот на Банката за преземање одделни ризици;
 - Организациска поставеност на функцијата за управување со ризиците;
 - Основни елементи на управувањето со ризиците;
 - Прифатливи инструменти за заштита од или намалување на ризиците;
 - Внатрешна контрола и основни елементи на процесот за утврдување на интерниот капитал на Банката;
 - Оцена на потребната адекватност на капиталот на Банката.
- Банката во своето работење е изложена и управува со следните видови ризици:
 1. Кредитен ризик или ризик од загуба за Банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски кон неа во договорениот износ и/или во договорените рокови;
 2. Ликвидносен ризик или ризик од загуба што се јавува кога Банката не може да обезбеди доволно парични средства за намирување на своите обврски во рокот на нивното достасување, или може да ги обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци;
 3. Валутен ризик или ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути;
 4. Пазарен ризик или ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти наменети

	<p>за тргување;</p> <p>5. Оперативен ризик или ризик од загуба, поради:</p> <ol style="list-style-type: none"> несоодветни или слаби внатрешни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи во Банката, надворешни настани. <p>Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици;</p> <p>Правниот ризик е ризик од загуба којшто произлегува од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди, или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и други правни документи;</p> <p>6. Ризикот од концентрација на изложеноста подразбира ризик од загуба којшто произлегува од директна или индиректна изложеност на Банката кон лице, дејност, географска локација, инструмент, пазар и слично;</p> <p>7. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности претставува ризик од загуба којшто произлегува од недоволните промени на каматните стапки, а коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Банката;</p> <p>8. Ризикот на земја подразбира ризик од загуба поради изложеноста на Банката кон клиент од одредена земја, којшто произлегува од регулаторните, економските, социјалните и политичките услови во земјата во која се наоѓа седиштето на клиентот.</p> <p>9. Репутацискиот ризик е ризик од загуба којшто произлегува од недоволните согледувања за Банката од страна на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и супервизорските органи;</p> <p>10. Стратегискиот ризик е ризик од загуба, којшто произлегува од промените во деловното опкружување, несоодветните деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките или недоволната респонзивност на Банката на промените во деловното опкружување, како и несоодветното спроведување на развојниот план и деловна политика.</p>
<p>Структура и организација на функцијата за управување со ризици</p>	<ul style="list-style-type: none"> Банката воспоставува организациска структура, со јасно дефинирани надлежности и одговорности при преземањето и управувањето со ризиците, која одговара на големината, видот и сложеноста на Банката и на финансиските активности кои ги врши. Управувањето со ризиците во Банката се остварува на сите хиерархиски нивоа во организациската структура. Имено, на стратегиско ниво управувањето е во надлежност на Надзорниот одбор на Банката кој ги усвојува политиките за управување со ризиците и ги дефинира стратегиските определби и преференции на Банката за изложување на секој одделен тип ризик. Надзорниот одбор преку усвојување на политиките ги дефинира генералните насоки и целите при управување со ризиците, прифатливото ниво на ризик, лимитите кои спречуваат ризик од концентрација, организациската поставеност во процесот на управување со ризиците, поделбата на надлежностите, прифатливите инструменти за намалување на ризикот, поставеноста на информативниот систем и системот за внатрешна контрола и

	<p>ревизија.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Врз основа на усвоените политики, Управниот одбор донесува и/или воспоставува процедури и методологии за управување со ризиците на Банката во кои подетално се разработени процесите и активностите за управување со ризиците кои овозможуваат јасна поделба на надлежностите помеѓу организациските делови кои се носители и кои преземаат ризици и организациските делови кои се надлежни за управување со истите. • Одборот за управување со ризици редовно го следи и го оценува системот за управување со ризиците, ги разгледува извештаите за управување со одделните ризици, воспоставува лимити за изложеност на ризици и го следи нивното остварување, како и други активности во согласност со законските одредби кои се во доменот на стратемско управување со ризиците. • Имплементацијата на политиките и процедурите се остварува на макрониво, преку централизирано управување со ризиците од страна на Дирекцијата за управување со ризици која работи во рамките на Секторот за стратешко банкарство, од една страна, како и на микрониво преку нивно почитување од страна на вработените во Секторот за комерцијално банкарство, односно лицата кои преку своите работни активности ја изложуваат Банката на ризик, од друга страна.
<p>Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банката во согласност со политиките за преземање и управување со ризиците воспоставува процедури за преземање, мерење или оцена, следење, контрола или намалување на ризиците кои треба: <ul style="list-style-type: none"> – Да овозможат навремено и сеопфатно идентификување на ризиците (мапирање на ризиците) со кои се соочува Банката; – Да се засноваат врз квантитативни и/или квалитативни оценки за мерливите и немерливите ризици; – Да вклучуваат правила, начини и постапки за намалување, диверзификација, трансфер и избегнување на ризиците, кои се идентификувани, мерени и оценети од страна на Банката; – Да ги дефинираат фреквенцијата и методите за следење на ризиците. • Банката има воспоставено ефикасен информативен систем кој овозможува навремено и точно известување на органите на управување (Управниот одбор, Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија) за изложеноста на сите одделни ризици, како и за ризичниот профил на Банката. Овој систем подразбира почитување на дефинирана динамика за изработка и доставување интерни и законски извештаи и известувања, кои овозможуваат навремено информирање за движењето на сите ризици, како и преземање соодветни корективни активности доколку тоа е потребно.
<p>Политики и процедури за управување со ризици</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Интерни акти на Банката со кои се регулира управувањето со одделните ризици на кои е изложена: <ul style="list-style-type: none"> – Стратегија за управување со ризици во чиј состав е Документот за прифатливо ниво на ризик; – Стратегија за справување со напади во дигиталниот простор; – Политика за управување со кредитен ризик; – Кредитна политика;

- Политика за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности;
- Политика за управување со валутен ризик;
- Политика за управување со пазарен ризик;
- Политика за управување со ликвидносен ризик;
- Политика за управување со стратегиски ризик;
- Политика за управување со репутациски ризик;
- Политиката за управување со оперативен ризик;
- Политика за следење поврзани лица и лимитите на изложеност;
- Политика за систем на внатрешна контрола и функции на контрола;
- Политика за идентификување и спречување судир на интереси;
- Политика за контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите;
- Програма за контрола и следење на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
- Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам;
- Политика за управување со правен ризик;
- Политика за сигурност на информативниот систем на Банката;
- Процедура за работа на Дирекцијата за управување со ризици;
- Процедура за спроведување на процесот за утврдување на интерниот капитал на Банката;
- Процедура за спроведување на процесот за утврдување на интерна ликвидност на Банката;
- Процедура за вршење стрес-тестирање;
- Процедура за управување со репутациски ризик;
- Процедура за управување со стратегиски ризик;
- Процедура за управување со оперативен ризик;
- Процедура за идентификување и следење на лицата поврзани со Банката;
- Процедура за работа на Одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;
- Процедура за спроведување финансиски рестриктивни мерки;
- Процедура за постапување по поплаки на корисници;
- Процедура за начинот на доставување на податоци до Кредитен регистар на НБРСМ;
- Правилници, Стандарди, Процедури и Упатства за сигурност на информативниот систем;
- Методологија за класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност/посебна резерва;
- Методологија за оштетување на финансиските средства кои се мерат по амортизирана вредност согласно МСФИ 9;
- Методологија за утврдување на веројатноста и зачестеноста на промената на каматните стапки;
- Методологија за утврдување на очекувана рочна структура на паричните приливи и одливи;
- Методологија за оцена на веројатноста на парични одливи од други производи и услуги;
- Методологија за оцена на веројатноста за одлив на мали

	<p>депозити со исклучок;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Методологија за избор, следење и оцена на користени услуги од надворешни лица.
--	---

4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик

<p>Опис на политиката за вршење исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банката врши класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва на поединечна основа преку утврдување на сегашна вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања. • Износот на исправката на вредност за активните билансни побарувања на поединечна основа се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансните побарувања и сегашната вредност на идните очекувани парични текови врз основа на тие побарувања. Сегашната вредност на активните билансни побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на ефективна каматна стапка утврдена врз основа на договорот. • Банката врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва, во рамките на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> – Од 0,01% до 5% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „А“; – Над 5% до 20% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Б“; – Над 20% до 45% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „В“; – Над 45% до 70% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Г“; – Над 70% до 100% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „Д“. <p>Банката не утврдува исправка на вредност, односно не издвојува посебна резерва за побарувањата од централната влада и централната банка за кои во согласност со регулативата за методологија за утврдување на адекватност на капиталот на НБРСМ се применува пондер на ризичност од 0% и за изложеност обезбедена со првокласни инструменти на обезбедување.</p>
<p>Износ на изложеноста на кредитен ризик, пред и по извршената исправка на вредноста, односно по издвоената посебна резерва</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8.349.882 илјади денари пред исправка на вредност/посебна резерва; • 8.182.578 илјади денари по исправка на вредност/ посебна резерва.
<p>Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик</p>	<p>Изложеност на кредитен ризик по категории на ризик:</p> <ul style="list-style-type: none"> • А – 7.786.586 илјади денари (93,3%) • Б – 337.258 илјади денари (4,0%); • В – 113.103 илјади денари (1,4%); • Г – 19.586 илјади денари (0,2%); • Д – 93.349 илјади денари (1,1%).
<p>Износ на достасаните кредити</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 13.252 илјади денари достасани редовни кредити.
<p>Износ на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.955.705 илјади денари пред исправка на вредност/ посебна резерва; • 6.788.402 илјади денари по исправка на вредност/ посебна резерва.

<p>Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик – Република Северна Македонија, земјите членки на ЕУ, земји во Европа, земјите членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Република Северна Македонија – 95,26%; • Земји членки на ЕУ – 4,74%; • Европа (останато) – нема; • Земји членки на ОЕЦД (без европските земји членки на ОЕЦД) – нема.
<p>Секторска дистрибуција на изложеност на кредитен ризик – изложеност кон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Банки – 650.396 илјади денари; • Други финансиски институции – 877.017 илјади денари; • Држава – 1.372.120 илјади денари; • Нефинансиски институции – 1.785.024 илјади денари; • Физички лица и трговци поединци – 3.497.756 илјади денари; • Непрофитни институции – 265 илјади денари.
<p>Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик (со рок на достасување до една година и над една година)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • До една година – 3.087.257 илјади денари; • Над една година – 5.183.249 илјади денари
<p>Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нерезиденти – 4,74%; • Земјоделство, шумарство и рибарство - 0,78%; • Рударство и вадење камен - 0,00%; • Прехранбена индустрија - 1,30%; • Текстилна индустрија и производство на облека и обувки - 0,15%; • Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива - 0,48%; • Производство на метали, машини, алати и опрема - 0,45%; • Останата преработувачка индустрија - 0,86%; • Снабдување со елек. енергија, гас, пареа и климатизација - 0,36%; • Снабдување со вода и отстр. со отпадни води, управување со отпад и дејност за санација на околината - 0,26%; • Градежништво - 6,40%; • Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли - 3,87%; • Транспорт и складирање - 2,73%; • Објекти за сместување и сервисни дејности со храна - 1,33%; • Информации и комуникации - 0,02%; • Финансиски дејности и дејности на осигурување – 13,92%; • Дејности во врска со недвижен имот - 1,16%; • Стручни, научни и технички дејности - 0,30%; • Административни и помошни услужни дејности - 0,29%; • Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување - 16,77%; • Образование – 0,00%; • Дејности на здравствена и социјална заштита - 0,45%; • Уметност, забава и рекреација - 0,64%; • Други услужни дејности - 0,00%; • Дејност на домаќинства како работодавци - 0,00%; • Дејност на екстериторијални организации и тела - 0,00%; • Физички лица - 42,31% • Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци - 0,44%.

	<p>За најголемата изложеност кон одделна дејност податоци за:</p> <p>а) Износот на достасаните кредити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување – нема; <p>б) Износот на изложеноста за којашто е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување – нема; <p>в) Износот на извршена исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва за идентификуваните кредитни загуби од изложеноста кон дејноста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување – нема.
Износот на реструктурираните побарувања, во согласност со Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките	<ul style="list-style-type: none"> • 174.562 илјади денари пред исправка на вредност; • 157.145 илјади денари по исправка на вредност.
Движењето на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на извештајниот период	<ul style="list-style-type: none"> • Состојба на почетокот на периодот 1.1.2022 – 134.812 илјади денари; • Позитивни курсни разлики – 9 илјади денари; • Дополнителна исправка на вредност – 133.879 илјади денари; • Ослободена исправка на вредност/посебна резерва – 67.747 илјади денари; • Отписи во текот на периодот за кој се објавува – 30.527 илјади денари; • Преземен колатерал во текот на периодот за кој се објавува – 3.105 илјади денари; • Состојба на крајот на периодот 31.12.2022 – 167.303 илјади денари.

4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување

Структура на портфолиото за тргување по одделни видови финансиски инструменти со состојба 31.12.2022 година	<ul style="list-style-type: none"> • Од аспект на структурата, портфолиото за тргување го сочинуваат сопственички инструменти за тргување.
Политиките кои ги применува Банката за распоредување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности	<ul style="list-style-type: none"> • Политика за управување со пазарен ризик.



4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик

Податоци за пристапот за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	<ul style="list-style-type: none"> • Банката пресметува капитал потребен за покривање оперативен ризик со примена на пристапот на базичен индикатор.
---	---

4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката	
Краток опис на стратегијата на Банката за стекнување капитални делови на други правни лица	<ul style="list-style-type: none"> Нема.
Краток опис на политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања	<ul style="list-style-type: none"> Во согласност со Сметководствените политики, Банката ги класифицира капиталните вложувања во група на Хартии од вредност расположливи за продажба. Генерално, финансиските средства расположливи за продажба последователно се мерат по објективна вредност врз основа на пазарна вредност или ако не постои активен пазар, се мерат врз основа на метод кој најдобро би ја определил објективната вредност на сопственичките инструменти и, во согласност со ИФРС-стандардите, промените се евидентираат во капиталот во билансот на успех, во зависност од избраниот модел.
Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. според тоа дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар	<ul style="list-style-type: none"> 74.984.427 денари Вложувања со сопственички хартии од вредност.
Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти)	<ul style="list-style-type: none"> Нефинансиски правни лица, банки, други финансиски институции.
Кумулативен износ на реализирани добивки/(загуби) кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот за кој се објавува	<ul style="list-style-type: none"> Нема.
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања	<ul style="list-style-type: none"> Нема.



Организациона структура на ТТК Банка АД Скопје





НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15809

Скопје, 30 АПРИЛ 2013 година

Врз основа на член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

1. Точката 6 од Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, бр. 02-14/81-2006 од 5 јуни 2006 година, се менува и гласи:

- „Банката може да ги врши следниве активности:
- прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
 - кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
 - кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
 - издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
 - финансиски лизинг;
 - менувачки работи;
 - платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
 - брз трансфер на пари;
 - издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
 - изнајмување сефови, остава и депо;
 - тргување со инструменти на пазарот на пари;
 - тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
 - тргување со хартии од вредност;
 - купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
 - чување на хартии од вредност за клиенти;
 - советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
 - продажба на полиси за осигурување;
 - посредување во склучување договори за кредити и заеми;
 - обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и
 - економско-финансиски консалтинг“.

2. Со донесувањето на ова решение, ставот 2 од точката 2 од Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 7915 од 9

декември 2008 година и точките 3 и 4 од Решението на гувернерот бр. 5042 од 27 јули 2010 година престануваат да важат.

Образложение

Со член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13) се извршија измени во член 7 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), односно во делот на активностите коишто може да ги врши банка. Со измените се менуваат називите на некои од досегашните финансиски активности и се додаваат нови активности.

Согласно со член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките, Народната банка по службена должност, без поднесување барање од банките, ќе ги усогласи дозволите за основање и работење на банките во делот што се однесува на финансиските активности, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во точка 6 од Решението со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, бр. 02-14/81-2006 од 5 јуни 2006 година, се наведени финансиските активности коишто може да ги врши Банката. Во 2007 година, со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 4/4944 од 9 август 2007 година на Банката ѝ е издадена согласност да врши услуги брз трансфер на пари. Со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 7915 од 9 декември 2008 година е изменета точката 6 од Решението со кое е издадена дозвола за статусна измена - спојување на „Тетекс - Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово во „ТТК банка“ АД Скопје, односно направено е усогласување на финансиските активности коишто може да ги врши Банката согласно со Законот за банките. Дополнително, со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 5042 од 27 јули 2010 година, во финансиските активности коишто може да ги врши Банката е додадена и активноста „купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност“.

Имајќи го предвид наведеното, како и најновите законски измени во делот на финансиските активности и обврската за усогласување на дозволите за основање и работење на банките во делот на финансиските активности, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА:

Незадоволната страна може да поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Гувернер
Димитар Богов





НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

„ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА“

ПТ Бр. 15-4098/11

Скопје, 7 февруари 2020 година

Врз основа на член 57 став 1 точка 2 и став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 153/15, 190/16, 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и глава III од Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13, 24/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19), одлучувајќи по барањето на „ТТК банка“ АД Скопје, гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

1. Ќ се издава претходна согласност на „ТТК банка“ АД Скопје за вршење на финансиската активност „застапување во осигурувањето“.

2. Во точка 1 од Решението на гувернерот на Народната банка бр. 15809 од 30 април 2013 година во која се наведени финансиските активности коишто може да ги врши „ТТК банка“ АД Скопје, по алинејата 17 се додава нова алинеја 18 „ - застапување во осигурувањето“. Алинеите 18, 19 и 20 стануваат алинеи 19, 20 и 21.

3. Гувернерот ќе ја повлече издадената согласност, доколку се утврди дека Банката повеќе не исполнува кој било од условите за вршење на финансиската активност предвидени во Законот за банките и Одлуката за издавање согласности.

Образложение

На 19 ноември 2019 година „ТТК банка“ АД Скопје (понатаму во текстот: Банката) достави барање за добивање претходна согласност од Народната банка на Република Северна Македонија (понатаму во текстот: Народната банка) за вршење на финансиската активност – застапување во осигурувањето, врз основа на член 7 став 1 точка 23 и член 57 став 1 точка 2 од Законот за банките. Народната банка на 10 јануари 2019 година со допис побара дополнување на доставената документација. Банката ја достави бараната документација на 17 јануари 2020 година, со што барањето е комплетирано со документацијата предвидена во глава III точка 5 од Одлуката за издавање согласности.

Финансиската активност е дефинирана во Законот за супервизија на осигурувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19). Согласно со член 134-ж од Законот за супервизија на осигурувањето, работи на застапување во осигурувањето може да врши и банка која добила дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето од Народната банка. Согласно со член 134-ж став 3 од Законот, „Народната банка ќе издаде дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето само врз основа на претходна согласност на Агенцијата за супервизија

на осигурувањето.“ На 27 август 2019 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решението бр. 19-2-668 ѝ издала на Банката согласност за вршење работи на застапување во осигурување.

По разгледувањето на доставената документација, се оцени дека таа е во согласност со Законот за банките и Одлуката за издавање согласности. Воедно, се оцени дека Банката ќе биде организирана и способна да работи согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди, при што се имаа предвид критериумите од точка 13 од Одлуката за издавање согласности.

Од доставената документација се утврди дека:

- постои економска оправданост за отпочнување со вршење на новата финансиската активност;
- Банката има соодветна структура на вработени за ефикасно и успешно вршење на новата финансиска активност и соодветна организациска поставеност;
- со предвидената внатрешна организација на Банката се обезбедува двојна контрола во вршењето на финансиската активност;
- Банката располага со соодветен информативен систем и техничка опременост за успешно и сигурно извршување на новата финансиска активност и поседува соодветен деловен простор и техничка опрема коишто ќе овозможат сигурно и непречено вршење на новата финансиска активност;
- овозможено е вклучување на новата финансиската активност во системот на внатрешна контрола, во внатрешната ревизија и во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Банката;
- извршувањето на финансиската активност е регулирано со интерни акти;
- Банката по спроведената анализа на ризиците утврдила дека ризикот од воведувањето на новата финансиска активност – застапување во осигурувањето е низок;
- дефинирани се лицата со посебни права и одговорности надлежни за следење на вршењето на финансиската активност;
- во барањето и доставената документација не постојат недоследности коишто не можат да бидат објаснети.

Имајќи го предвид наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Гувернер
д-р Анита Ангеловска-Бежоска



ПРАВНА ПОУКА:

Незадоволната страна може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.